

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: <http://www.skopje.gov.mk>

I.1.5) Лице за контакт: **Марија Петрова Блажевска** Адреса на е-пошта: [javninabavki@skopje.gov.mk](mailto:javninabavki@skopje.gov.mk) Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Обезбедување дополнителни услуги кои не се опфатени со Основниот Договор бр.08-2740/1 од 22.07.2010 година за изработка на идеен проект, основен проект и изведбен проект со сите фази согласно Законот за градење, вклучувајќи го и проектантскиот надзор врз основа на спроведен Конкурс бр. 04/2010 и избрано идејно решение за објектот катна гаража „Мито Хаџи василев Јасмин“ во Скопје**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган**

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**Дополнителните услуги се однесуваат за изработка на техничка документација за заштита на откопна јама и изработка на идеен, основен и изведбен проект за пристапни сообраќајници поради измената на ДУП за Стара Железничка станица која е донесена пред поднесувањето на идејниот проект. Исто така се менува и рокот за извршување на услугата наместо 120 (сто и дваесет) дена изнесува 180 (сто и осумдесет) дена.**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

## ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **10.12.2010**

IV.1.2) Број на добиени понуди:

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Авторите: Минас Бакалчев, Митко Пуља, Саша Тасиќ, Александар Радевски, Дамјан Момировски и Никола Стрезовски, претставувачни од правното лице „Горичанка“ Доо, Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. „Васил Ѓоргов“ бр.7/13**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **3136500 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **2648805 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **21.12.2010**